

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 1 Год. LXVII | 3 јануари 2011, понеделник | Цената на овој број е 90 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска.....	2	7. Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	4
2. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија.....	2	8. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	4
3. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија.....	2	9. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	5
4. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија.....	3	10. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	5
5. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција.....	3	11. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	6
6. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Аргентинската Република.....	3	12. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	6
		Огласен дел	1-24

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА****I**

Г-дин Кире Илиоски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска, со седиште во Стокхолм.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 77 3 јануари 2011 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов , с.р.
---	---

2.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА****I**

Г-дин Благој Ханциски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Бугарија, со седиште во Софија.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 78 3 јануари 2011 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов , с.р.
---	---

3.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА****I**

Г-дин Игор Попов се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија, со седиште во Љубљана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 79 3 јануари 2011 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов , с.р.
---	---

4.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА**

I

Г-дин Веле Трпевски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија, со седиште во Тирана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 80	Претседател
3 јануари 2011 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Ѓорге Иванов , с.р.

5.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

I

Г-дин Горан Тасковски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Анкара.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 81	Претседател
3 јануари 2011 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Ѓорге Иванов , с.р.

6.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АРГЕНТИНСКАТА РЕПУБЛИКА**

I

Г-дин Методија Белевски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Аргентинската Република, со седиште во Мадрид.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 82	Претседател
3 јануари 2011 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Ѓорге Иванов , с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

7.

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ” бр. 79/09), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ
ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружението на граѓани - „Центар за човекови права и разрешување на конфликти“ од Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружението на граѓани - „Центар за човекови права и разрешување на конфликти“ со седиште во Скопје, на бул. „Партизански одреди“ бб се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - „Центар за човекови права и разрешување на конфликти“ со седиште во Скопје, на бул. „Партизански одреди“ бб ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-914/5

29 декември 2010 година
Скопје

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.

8.

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ” бр. 79/09), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружението на граѓани – Регионален центар за лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА НАША“ - од Куманово, се уважува.

2. Здружението на граѓани - Регионален центар за лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА НАША“ со седиште во Куманово, на ул. „Бајрам Шабани“ бб се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Регионален центар за лица со интелектуална попреченост „ПОРАКА НАША“ со седиште во Куманово, на ул. „Бајрам Шабани“ бб ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-4589/5

29 декември 2010 година
Скопје

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.

9.

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ” бр. 79/09), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружението на граѓани - „Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија“ од Скопје, се уважува.

2. Здружението на граѓани - „Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија“ со седиште во Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр.28 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - „Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија“ со седиште во Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр. 28 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-10329/9
29 декември 2010 година
Скопје

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

10.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Алфа Банка АД Скопје од 10.12.2010 година, на седницата одржана на ден 24.12.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Алфа Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - деветта емисија на 3.075 обични акции во износ од 369.000.000 денари, согласно Одлуката бр. 02-11223 од 10.12.2010 година за зголемување на почетниот капитал на Алфа Банка АД Скопје со емисија на обични акции по пат на приватна понуда- IX (деветта) емисија, донесена од Собранието на акционери на Банката.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-11223 од 10.12.2010 година за зголемување на почетниот капитал на Алфа Банка АД Скопје со емисија на обични акции по пат на приватна понуда-IX (деветта) емисија, донесена од Собранието на акционери на Банката.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Бр. 07-165 Комисија за хартии од вредност
24 декември 2010 година на Република Македонија
Скопје

Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

11.

Врз основа на член 9 став 1, член 184 став 1 точка г) и д) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), а во врска со член 1 став 2 од Законот за хартии од вредност и член 205 и член 221 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2005 и 110/2008), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето бр. 07-6045 од 16.12.2010 година на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, на седницата одржана на ден 24.12.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Централна Кооперативна Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - четиринаесетта емисија на 233.944 обични акции во вкупен износ на емисијата од 593.795.205,00 денари согласно Одлуката бр. 0201-9 од 9.12.2010 година за зголемување на почетниот капитал/основна главнина на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, 14-та емисија на обични акции, заради присоединување на Статер Банка АД Куманово кон Централна Кооперативна Банка АД Скопје, Спогодбата ОДУ бр. 450/10 од 22.07.2010 година за присоединување на Статер Банка АД Куманово кон Централна Кооперативна Банка АД Скопје и Анексот бр. 1 ОДУ бр. 679/10 од 28.10.2008 година кон Спогодбата ОДУ бр. 450/10 од 22.07.2010 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 0201-9 од 9.12.2010 година за зголемување на почетниот капитал/основна главнина на Централна Кооперативна Банка АД Скопје, 14-та емисија на обични акции, заради присоединување на Статер Банка АД Куманово кон Централна Кооперативна Банка АД Скопје.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 15 дена од конечността на ова решение да го пријави за упис зголемувањето на почетниот капитал/основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на почетниот капитал/основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот на хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Бр. 07-166 Комисија за хартии од вредност
24 декември 2010 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****12.**

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 3.01.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 36,910
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 38,309
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 37,499
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 36,892
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 28,419

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 75,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 76,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 63,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 52,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 35,057

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	74,50	74,00	73,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	76,00	75,50	75,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	63,00	62,50	62,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	51,50	51,00	50,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080

б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 21,980 до 21,851
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,284
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,136
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 4.01.2011 година.

Бр. 02-04/1

3 јануари 2011 година

Скопје

Заменик претседател,

Рухи Бакију, с.р.




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011001